


Водич за пристапување и проверка на веб страницата на DG TAXUD на Европската Унија

За пристапување на веб страницата на DG TAXUD на Европската Унија и проверка дали за конкретната стока е предвидена автономна трговска мерка од страна на Европската Унија треба да се следат следните чекори:

1. Преку соодветен интернет пребарувач треба да се пристапи на следниот линк https://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en


По пристапувањето се отвора следниот прозорец




2. Потоа се означува табот **BUSINESS** и во вториот по редослед подтаб со наслов **CUSTOMS** се означува делот **Calculation of customs duties** како што е прикажано на следниот прозорец




Притоа се доаѓа до следниот прозорец




3. Се означува линкот за **TARIC** како што е прикажано на следниот прозорец




Притоа се доаѓа до следниот прозорец



4. Со вертикално движење на лизгачот по менито се доаѓа до дното на овој прозорец и се означува линкот за пристап до веб страницата (**website**) за TARIC на Европската Унија како што е прикажано на следниот прозорец



Притоа се доаѓа до следниот прозорец



5. Пребарувањето се врши со внесување на соодветната тарифна ознака во рубриката **Goods Code** и со избор на Република Македонија со помош на паѓачкото мени за рубриката **Country of origin/destination**.

Пример:

Ако се внесе тарифната ознака 0702 00 00 07 и соодветно се избере Република Македонија се добива следниот прозорец

TARIC Measure Information

ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=en&SimDate=20170511&Area=MK&Taric=07&LangDescr=en

Area: Former Yugoslav Republic of Macedonia - MK
 Goods nomenclature code: 07
 1 - 25 / 167 [Next](#)

The reference date is 11-05-2017
 Last update: 08-05-2017

SECTION II VEGETABLE PRODUCTS

CHAPTER 7 EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS

0701 Potatoes, fresh or chilled : (TN701)

- 0701 10 - Seed (PNC17)
- 0701 90 - Other :
 - 0701 90 10 - - For the manufacture of starch
 - 0701 90 50 - - - New, from 1 January to 30 June
 - 0701 90 90 - - - Other :
 - 0701 90 90 10 - - - - so-called "New", from 1 July to 31 December
 - 0701 90 90 90 - - - - Other

0702 Tomatoes, fresh or chilled : (TN701)

- 0702 00 00 07 - Cherry tomatoes (PNC01)

ERGA OMNES (ERGA OMNES)

- Import control of organic products (01-01-2017 -) (CDB08) [R0834/07](#)
 Excluding: Switzerland (CH) , Iceland (IS) , Liechtenstein (LI) , Norway (NO)
 [Show conditions]
- Third country duty (01-05-2017 - 14-05-2017) (P8001) [R1821/16](#)
 [Show conditions]
- Standard import value (11-05-2017 -) : 122.10 EUR / 100 kg [C0094/17](#)
 Excluding: Egypt (EG) , Morocco (MA) , Turkey (TR)

Former Yugoslav Republic of Macedonia (MK)

- Tariff preference (01-01-2011 - 31-12-2020) : 0 % (P8002) [R1336/11](#)

Top

- 0702 00 00 99 - Other (PNC01)

0703 Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceus vegetables, fresh or chilled : (TN701)

- 0703 10 - Onions and shallots :
 - 0703 10 11 - - Sets
 - 0703 10 19 - - Other

start | Senk Items - Microsof... | Microsoft Excel - Cop... | CELEX-32009R1215... | Водич за причесание... | TARIC Measure Infor... | EN | 09:25